



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Број: 02 - 9212/
19.09.2013 година
Скопје

ЗАПИСНИК **од СXXXI -та седница на Управниот одбор на** **Фондот за здравствено осигурување на Македонија,**

Одржана на 27.06.2013 година согласно член 21 на Деловникот за работата на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија без одржување на состанок

Без одржување на состанок, на 27.06.2013 година членовите на Управниот одбор се изјаснија по следните предлози:

- 1. Предлог за донесување на Одлука за дополнување на Програмата за инвестиции на Фондот за здравствено осигурување и подрачните служби на Фондот за 2013 година;*
- 2. Предлог за донесување на Одлука за обезбедување на финансиски средства за набавка на патнички моторни возила за потребите на Фондот за здравствено осигурување;*
- 3. Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на Планот за јавни набавки за 2013 година на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.*

Сите членови на Управниот одбор гласаа „за“ за предлозите со што согласно член 21 на Деловникот за работата на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, Управниот одбор без одржување на состанок донесе

Одлука
за дополнување на Програмата за инвестиции на Фондот за здравствено осигурување
и подрачните служби на Фондот за 2013 година

Одлука
за обезбедување на финансиски средства за набавка на патнички моторни возила за
потребите на Фондот за здравствено осигурување

и

Одлука
за изменување и дополнување на Планот за јавни набавки за 2013 година на Фондот за
здравствено осигурување на Македонија

Составен дел на овој записник се копиите од изјаснувањето на членовите на Управниот одбор:

- *Ангел Митевски, претставник од Министерството за здравство - претседател;*
- *Елена Трпковска, претставник од Министерството за финансии - заменик на претседателот;*
- *Д-р Љубиша Каранфиловски, претставник од Сојузот на синдикатите на Македонија – член;*
- *Д-р Јосиф Трајковски, претставник на Стоматолошката комора на Македонија – член;*
- *Проф. Д-р Елизабета Србиновска Костовска, претставник на Стопанската комора на Македонија – член;*
- *Прим. М-р Д-р Илија Глигоров, претставник на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија – член.*

*Записничар,
Христо Трпковски*

*Управен одбор
Претседател,
Ангел Митевски*

*Согласен, директор:
Јован Трпковски
Џемали Мехазли*